



## Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Ул.Димитрие Чуповски бр.11/І КАТ,  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефони: 02 3106-710;02 3126-027

<http://bjn.gov.mk>

### ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас:**4/2014**

#### ДЕЛ I:ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган:**Државна видеолотарија на Република Македонија**

I.1.2) Адреса:**Булевар Гоце Делчев бр 8**

I.1.3) Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт:**Драган Велков**Адреса на е-пошта:**drmvelkov@yahoo.com**Телефон/Факс:**5511991**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

**На горната адреса**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од опфатени дејности-Друго**

#### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

**набавка на нови моторни возила под оперативен лизинг**

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ:**7.800.000,00 ден.**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка:**Стоки - Издајмување без опција за купување на стоките**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

**Скопје**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка:**Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

набавка на 7 (седум) нови моторни возила од 4 (четири) типа под оперативен лизинг на 5 (пет) години со вклучено целосно одржување, и предвидена максимална годишна километража од:

- 8.000 км (спецификација за возила од тип 1) по возило
- 15.000км (спецификација за возила од тип 2) по возило,
- 20.000км (спецификација за возила од тип 3) по возило,
- 15.000км (спецификација за возила од тип 4).

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив:**Не**

II.9) Рамковна спогодба:**Не**

II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди:**Не**

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 60

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1) Вид на постапка:**Отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка:**Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства?**Не**

III.5) Дали ќе се користи електронска аукција?**Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:

-Предмет на електронската аукција е само вкупната цена.

- Минимална разлика во процесот на негативно наддавање е 1% од почетната цена (која претставува најниска цена од поднесените прифатливи понуди) предмет на наддавање.

- Електронската аукција ќе се одвива во еден круг со времетраење од 1(еден) час со можност ЕСЈН автоматски го продолжува времето за негативно наддавање за дополнителни 3 минути, секогаш кога во последните 3 минути од времето определено за негативно наддавање се поднесе нова цена

### **ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ**

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за независна понуда:**Да**

IV.1.2) Гаранција на понудата:**Не**

V.1.3) Краен рок за поставување прашања:**09-07-2014 15:30**

IV.1.3) Изјава за сериозност:**Да**

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Да [5,00%]**

IV.1.5) Авансно плаќање:**Да**

IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда):**Не**

#### IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

- Документ за регистрирана дејност

**Финансиски Лизинг (шифра 64.91) или**

**Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија (Шифра 45.11)**

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:

IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

#### **ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ**

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи:

V.2) Услови за доставување на понудите или пријавите за учество

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до: **15.07.2014 во 11.00 часот**

V.3) Период на важност на понудата: **90 денови**

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите и на следното место:

**15.07.2014 во 11.00 часот Место: Бул. Гоце Делчев бр.8 (зграда на МРТ- 2-ри кат) во Скопје.**

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: **23-06-2014**